



Втора тематска работилница за домување кај Ромите
Тирана, Албанија, 27 февруари 2014 година

Воведни информации

за теренските посети организирани во рамки на работилницата за домување

Датум и време

На 27 февруари 2014 година, ќе бидат организирани две теренски посети за учесниците на работилницата за домување, во општините Лежа и Лушње. Посетите ќе вклучуваат состаноци со општинските власти, како и посети во ромските заедници во овие два града. Посетите се организирани во соработка со локалните власти.

Сите учесници ќе бидат поделени во две групи:

- Групата број 1 ќе ја посети општината Лежа, со превод на босански/хрватски /српски/црногорски и англиски јазик, додека
- Групата број 2 ќе ја посети општината Лушње, со превод на македонски и англиски јазик.

Превозот ќе биде организиран од страна на БПРИ. Два autobуси ќе заминат од хотелот Тирана Интернационал на 27 февруари 2014 година, во точно 08:30.

Општина Лежа



Градот Лежа е административен центар на областа Лежа и се наоѓа во северозападниот дел од земјата. Според проценките на ромските НВО и општинските власти, приближно 397 ромски и египетски семејства живеат во Лежа, од вкупно 8.186 семејства (29.532 жители). Така, Ромите и Египќаните сочинуваат приближно 5% од вкупната популација. Ромите во Лежа воглавно живеат во две населби: Лаѓа „Беселиѓа“ и Лаѓа „Скендербег“. Неодамна, општината разви и усвои локален акционен план за Ромите (2013-2015) и назначи Локален ромски експерт кој работи на проблемите на ромската е египетската заедница.

Детална агенда за теренската посета во Лежа

08:15 – 08:30	Собир пред хотелот Тирана Интернационал
08:30	Заминување на автобусите
08:30 – 10:00	Патување до Лежа (група бр. 1 со превод на босански/хрватски/српски/црногорски и англиски јазик)
10:00	Преземање од страна на Едисон Кипти, Локален ромски експерт на влезот од општината
10:00 – 10:30	Состанок со Градоначалникот и локалниот ромски експерт
10:30 – 11:00	Посета на ромската населба и изведбата на малиот грант
11:00 – 11:20	Посета на градскиот музеј и ромскиот агол
11:30 – 13:00	Патување назад до хотелот во Тирана

Најдобри практики за интеграција на Ромите
Поддржано од земјите членки на ОБСЕ



Општина Лушње



Според проценките на ромските НВО, Ромите и Египќаните во Лушње сочинуваат 2,78% од вкупната популација на градот. Ромската популација во Лушње е во главно сконцентрирана во населбата Савер, каде што првпат се доселиле во 1965 година. Ромите во Савер се во главно ангажирани во земјоделски активности. Во општинскиот совет, кој е локалното тело за донесување одлуки, членува Ром кој бил избран на избори. Во април 2013 година, општината Лушње го усвои локалниот акционен план за Ромите (2013-2015).

Детална агенда за теренската посета во Лушње

08:15 – 08:30	Собир пред хотелот Тирана Интернационал
08:30	Заминување на автобусите
08:30 – 10:00	Патување до Лушње (група бр. 2 со превод на македонски и англиски јазик)
10:00	Преземање од страна на Ферит Милањ, член на општинскиот Совет, на влезот од општината
10:00 – 10:30	Состанок со Градоначалникот
10:30 – 11:00	Патување со автобус до населбата Савер
11:00 – 11:30	Посета на ромската населба, изведбата на малиот грант и центарот Амаро-Дром
11:30 – 13:00	Патување назад до хотелот во Тирана